



СЛ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски, односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. — Огласи според тарифата. — Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-19644

Петок, 25 април 1980

БЕЛГРАД

БРОЈ-20

ГОД. XXXVI

Цена на овој број е 36 динари. — Претплатата за 1980 година изнесува 800 динари. Рок за рекламации 15 дена. — Редакција: Улица Јована Ристиќа бр. 1. Пошт. факс 226. — Телефони: централа 650-155; Уредништво 651-855; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

378.

Врз основа на член 21 став 2 од Законот за личните доходи на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ и за надоместите на личните доходи на делегатите во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/75, 16/77 и 62/79), Административната комисија на Собранието на СФРЈ на седницата од 14 април 1980 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА ДЕЛЕГАТИТЕ ВО СОБРАНИЕТО НА СФРЈ НА НАДОМЕСТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА АВТОМОБИЛ ВО ЛИЧНА СОПСТВЕНОСТ ЗА СЛУЖБЕНИ ЦЕЛИ

1. Делегатот во Собранието на СФРЈ има право на надомест за користење автомобил во лична сопственост за службени цели ако го користи на патување преземено по одлука од телото на Собранието на СФРЈ или од неговите собори, од нивните претседатели или од претседателот на Собранието на СФРЈ.

2. Делегатот во Собранието на СФРЈ има право на надомест за користење автомобил во лична сопственост за службени цели на патувања преземени од местото на живеалиштето, заради вршење на делегатската функција, на територијата на републиката, односно на автономната покраина во која е избран за делегат во Собранието на СФРЈ.

Правото од став 1 на оваа точка го имаат делегатите во Собранието на СФРЈ во вршењето на делегатската функција и при заминување и враќање до и од железничка или од автобуска станица, односно најблискиот аеродром.

3. Надоместот од точ. 1 и 2 на оваа одлука изнесува 4,00 динари по еден поминат километар.

4. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за условите и начинот на остварувањето на правото на делегатите во Собранието на СФРЈ на надомест за користење автомобил во лична сопственост за службени цели („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/79).

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 111-39/80-013
14 април 1980 година
Белград

Административна комисија на Собранието на СФРЈ

Претседател,
Рајко Гаговиќ, с. р.

379.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „CORRIERE DELLA SERA“

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на весникот „Corriere della sera“, број 70 од 26 март 1980 година, што излегува на италијански јазик во Милано, Италија.

Бр. 650-1-12/533
9 април 1980 година
Белград

Заменик-сојузен секретар
за внатрешни работи,
Драшко Јуришиќ, с. р.

380.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „FIGARO“

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на весникот „Figaro“, од 29/30 од март 1980 година, што излегува на француски јазик во Париз, Франција.

Бр. 650-1-5/544
9 април 1980 година
Белград

Заменик-сојузен секретар
за внатрешни работи,
Драшко Јуришиќ, с. р.

381.

Врз основа на член 32 став 1 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), во согласност со претседателот на Сојузниот комитет за земјоделство и со претседателот на Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита, директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

П Р А В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КВАЛИТЕТОТ НА КАФЕТО И СУРОГАТИТЕ НА КАФЕ, ЧАЈОТ, ЗАЧИНИТЕ, КОНЦЕНТРАТИТЕ ЗА СУПА, ПЕКАРСКИОТ КВАСЕЦ, ПРАШОКОТ ЗА ПЕЧИВО, ПРАШОКОТ ЗА ПУДИНГ, ДИЕТИТСКИТЕ ПРОИЗВОДИ И АДИТИВИТЕ

Член 1

Во Правилникот за квалитетот на кафето и сурогатите на кафе, чајот, зачините, концентратите за супа, пекарскиот квасец, прашокот за печиво, прашокот за пудинг, диететските производи и адитивите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/63, 2/64, 25/65, 50/66, 10/67, 15/68, 53/69, 27/71, 8/75 и 53/77) во член 115 во точка 1, табелата се менува и гласи:

„1) бои растворливи во вода:

Хемиски назив	Трговски назив	Тон на бојата	Број според Schulz-овите таблици	Број на „Colour-index“-от
1	2	3	4	5
а) 1-амино бензол-4-сулфонска киселина-1 (4-сулфобензил)-5-пиразолон-3-карбонска киселина (натриумова сол)	— Tartrazin — Jaune Tartrigue — Tartrazine	жолт	737	640
б) Кинофталон-дисулфонска киселина (натриумова сол)	— Chinolingelb — Quinoline yellow	жолт	918	801
в) 1-аминонафталин-4-сулфонска киселина-1-оксинафталин-4-сулфонска киселина (натриумова сол)	— Azorubin	црвен	208	179
г) 1-аминонафталин-4-сулфонска киселина-2-оксинафталин-3,6 дисулфонска киселина (натриумова сол)	— Amarant — Naphtholrot	црвен	212	184
д) 1-аминонафталин-4-сулфонска киселина-2-оксинафталин-6,8 дисулфонска киселина (натриумова сол)	— Cochenillerot A — Coccine nouvelle	црвен	213	185
е) 1-аминобензол-4-сулфонска киселина-2-оксинафталин-6-сулфонска киселина (натриумова сол)	— Gelborange S — Jaune orange — Sunset yellow F.C.F.	портокалов		
ж) 1-аминобензол-4-сулфонска киселина-1-аминонафталин-7-сулфонска киселина-1-ацетиламино-8-нафтол-4,6-дисулфонска киселина (натриумова сол)	— Patenblan V — Indigotin IA — Indigocarmine — Brilliant-schwarz BN	син син црн	826 1309	42051 1180

Точка 2 се брише.

Досегашната точка 3 станува точка 2.

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 16-12585/1
17 јули 1978 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација
Милан Крајновиќ, с. р.

382.

Врз основа на член 40 од Законот за мерните единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/76), директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА ТЕХНИЧКИТЕ НОРМАТИВИ ЗА МОСТОВИ НА ШИНСКИ ВАГИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат техничките нормативи за проектирање и изведување на мостови на шински ваги, заради обезбедување на метролошките особини и сигурноста на статичко мерење на стандардни шински возила наменети за превоз на стоки (товарни коли), кои сообраќаат на другите во внатрешниот и меѓународниот сообраќај.

Член 2

Под технички нормативи, во смисла на овој правилник, се подразбираат максималната можност за мерење (мерење на масата) и должината и широчината на мостот на вагата.

Член 3

Под максимална можност за мерење, во смисла на овој правилник, се подразбира можност за мерење на шински возила наменети за превоз на стоки чија маса не ја преминува таа вредност, додека под носивост на мостот се подразбира можност за преминување на шинско возило со максимална маса.

Член 4

Должината на мостот на шинската вага е зависна од растојанието на оските на крајните оски на шинските возила наменети за превоз на стоки и од максималната можност за мерење и изнесува:

Максимална можност за мерење kg	Должина на мостот на вагата во метра
50.000	10.
100.000	18, 20, 22

Мостовите на вагата од 18, 20 и 22 метра можат да се изработуваат од 1, 2 или од повеќе делови (спрегнати ваги).

Спрегнатите ваги од став 2 на овој член се состојат од два или од повеќе мостови кои на заеднички колосек се поставени еден зад друг, со заедничка мерна направа која овозможува поединечно или групно мерење.

Член 5

Широчината на мостот на вагата зависи од широчината на колосекот. За нормален колосек, кој се означува со (n) широчината на колосекот изнесува 1.435 mm, а ако колосекот не е нормален тогаш во заградата се става широчината на колосекот.

Под должина на мостот се подразбира:

- 1) за ваги со прекинат колосек — должината на шините на мостот на вагата;
- 2) за ваги без прекинат колосек — должината на помошните шини на мостот;
- 3) за спрегнати ваги од член 4 став 2 на овој правилник — збирот на должините на мостовите и меѓупросторите.

Член 6

Во техничката документација мораат да се назначат максималната можност за мерење и должината и широчината на мостот на вагата (видот на колосекот), согласно со одредбите на овој правилник (на пример: спрегната шинска вага, 100.000 kg, 20 (8+12), (n) или комбинирана вага, 100.000 kg, 18 (8 + 10) x 3 n.

Член 7

Одредбите на овој правилник се однесуваат и на мостови од комбинирани друмско-шински ваги со тоа што широчината на мостот мора да биде 3 метра.

Член 8

Овој правилник нема да се применува на мостови од шински и комбинирани друмско-шински ваги чија изградба е започната, односно купување извршено пред денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 9

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 0202-263/3
8 април 1980 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за мери
и скапоцени метали,
Милисав Вокчиќ, с. р.

383.

Врз основа на член 56 став 2 од Уставот на СФРЈ и член 389 став 6 од Законот за здружениот труд, Самоуправната интересна заедница за железнички сообраќај на СР Босна и Херцеговина, Самоуправната интересна заедница за железнички и лучки сообраќај на СР Словенија, Самоуправната интересна заедница за железнички сообраќај за подрачјето на СР Србија без покраините, Самоуправната интересна заедница за железнички промет на СР Хрватска, Самоуправната интересна заедница за железнички сообраќај на САП Војводина, Самоуправната интересна заедница за железнички сообраќај на СР Македонија, склучуваат

САМОУПРАВНА СПОГОДБА ЗА ОСНОВАЊЕ СОЈУЗ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ СООБРАЌАЈ НА ЈУГОСЛАВИЈА

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со цел за развивање и унапредување на социјалистичките самоуправни општествено-економски односи и заради договарање и самоуправно спогодување за прашањата од заеднички интерес за корисниците и давателите на железнички транспортни услуги, за кои општествено и економски не е целесообразно да се решаваат во републиките и автономните покраини без претходно усогласување, а се однесуваат на: усогласување на работата и развојот на железницата; подобрување на квалитетот на транспортните услуги; обезбедување влијание од корисниците на услугите врз работата и развојот на железницата според нивните вистински потреби; создавање и унапредување на општите услови за стопанисување како и на размена на искуства меѓу определени прашања, самоуправните интересни заедници за железнички сообраќај на републи-

ликите и на автономните покраини (во понатамошниот текст: здружени заедници) се здружуваат и основаат Сојуз на самоуправните интересни заедници за железнички сообраќај на Југославија (во понатамошниот текст: Сојуз на заедниците).

Член 2

Во Сојузот на заедниците поблиску се поврзуваат интересите и целите на корисниците и на давателите на превозни услуги, и преку самоуправно спогодување и договарање се решаваат и се усогласуваат сите прашања од општ интерес за развојот на железничкиот сообраќај.

Појдовни основи и принципи врз кои се изградуваат и се засноваат меѓусебните односи на здружените заедници во Сојузот на заедниците се рамноправност, заемност, солидарност и заедништво на интересите на давателите и на корисниците на превозни услуги.

Врз така договорените односи, со оваа самоуправна спогодба, со статутот на Сојузот на заедниците и со други општи акти, здружените заедници ги засноваат своите права, обврски и одговорности во Сојузот на заедниците.

Член 3

Здружените заедници во Сојузот на заедниците, со извршувањето на договорените работи и задачи ја остваруваат политиката утврдена со општествениот план на Југославија, со годишните резолуции за спроведување на Општествениот план на Југославија, со Општествениот договор за сообраќајната политика на Југославија, како и со други договори и самоуправни спогодби што Сојузот на заедниците ги склучил или им пристапил.

Член 4

Сојузот на заедниците донесува програма за својата работа.

Заради реализација на заеднички утврдената политика во доменот на работата и развојот на железничкиот сообраќај, а врз основа на усогласените планови и програми на здружените заедници, во рамките на Сојузот на заедниците се иницира и се забрзува здружувањето на трудот и средствата на давателите и на корисниците на железнички услуги, на општествено-политичките заедници и на други самоуправни интересни заедници и организации, со тоа што Сојузот на заедниците не може да врши права на инвеститор.

Начинот на здружување на средствата, нивниот карактер и намената, како и начинот на реализација на здружените средства се утврдуваат со посебна самоуправна спогодба.

Член 5

Во извршувањето на договорените работи од програмата за својата работа, Сојузот на заедниците соработува со Собранието на СФРЈ, со Сојузниот комитет за сообраќај и врски и со други заинтересирани органи на сојузната управа, со Стопанската комора на Југославија, со општествено-политичките организации, со самоуправните организации и заедници, со здруженијата, како и со стручни и научни организации што се занимаваат со прашања од областа на сообраќајот.

Заедницата на Југословенските железници (во понатамошниот текст: ЈЖ), учествува во работата на Собранието на Сојузот на заедниците и другите неговии органи, со поднесување предлози и други материјали за кои таа има интерес. Ова учество таа го остварува преку своето собрание.

Член 6

Како прашања од заеднички интерес за разгледување во Сојузот на заедниците можат да бидат и други прашања што ќе ги предложи одделна здружена заедница или повеќе заедници.

Здружените заедници во Сојузот на заедниците даваат иницијатива за преземање мерки и акции заради подобрување на условите на стопанисување на железничкиот сообраќај, за донесување на системски мерки, општествени договори и самоуправни спогодби, што се од значење за работата и развојот на железничкиот сообраќај, како и за разгледување на нацртите на прописите кои се од интерес за таа гранка на сообраќајот, на во врска со тоа, по потреба, даваат свои мислења, забелешки и предлози.

Член 7

Сојузот на заедниците е општествено правно лице, со права, обврски и одговорности што ги има врз основа на Уставот на СФРЈ, законите, одредбите на оваа самоуправна спогодба и статутот на Сојузот на заедниците.

Член 8

Работата на Сојузот на заедниците е јавна.

Начинот на остварувањето јавност во работата на Сојузот на заедниците се утврдува со статутот и со други самоуправни општи акти на Сојузот на заедниците.

Член 9

Називот на Сојузот на заедниците гласи:

Сојуз на самоуправните интересни заедници за железнички сообраќај на Југославија.

Седиштето на Сојузот на заедниците е во Белград.

Член 10

Со Сојузот на заедниците управуваат здружените заедници врз принципите на делегатскиот систем.

Член 11

Сојузот на заедниците го претставува претседателот на претседателството на Собранието на Сојузот на заедниците, а го застапува секретарот на Сојузот на заедниците.

Член 12

Сојузот на заедниците има статут кој не може да биде во спротивност со одредбите на оваа самоуправна спогодба.

Со статутот на Сојузот на заедниците поблиску се регулираат прашањата и односите што се утврдени со оваа самоуправна спогодба, прашањата и односите за кои со оваа спогодба е предвидено дека ќе се регулираат со статутот, како и други прашања што се од значење за остварувањето на целите на Сојузот на заедниците.

II. РАБОТИ И ЗАДАЧИ НА СОЈУЗОТ НА ЗАЕДНИЦИТЕ

Член 13

Во согласност со целите наведени во член 1 на оваа самоуправна спогодба, здружените заедници во Сојузот на заедниците:

1) самоуправно се спогодуваат и договараат за утврдување на заедничката политика за развој на железничкиот сообраќај во согласност со потребите и интересите на корисниците и на давателите на железнички услуги настојувајќи, со развивање на интегрален транспорт, посебно на магистралните, меѓународните и на други основни правци, да се обезбеди квалитетна и комплетна услуга, имајќи го при тоа предвид зголемувањето на обемот на работата, намалувањето на вкупните трошоци на работењето, како и намалувањето на учеството на превозните трошоци во цената на превозот.

2) самоуправно се спогодуваат и договараат за мерките и акциите во врска со утврдувањето и спроведувањето на договорот за основите на општествениот план на Југославија, што се однесува на железничкиот сообраќај и на другите договори од значење за давателите и корисниците на превозни услуги;

3) ја разгледуваат економската положба и условите на стопанисување во железничкиот сообраќај и врз основа на тоа, на надлежните органи им предлагаат системски решенија за подорбување и изедначување на условите на стопанисување во рамките на стопанството во однос на другите гранки на сообраќајот, како и внатре во железничкиот сообраќај, подразбирајќи притоа и разгледување на економската положба на корисниците на превозни услуги;

4) врз основа на заеднички утврдената политика ги усогласуваат плановите и програмите за развој и врз основа на тоа, даваат иницијативи за договарање и обезбедување потребни средства за финансирање на заеднички договорените планови и програми во Сојузот на заедниците;

5) самоуправно се спогодуваат и договараат за утврдување на критериумите и на заедничката политика на цените на превозот во железничкиот сообраќај, во согласност со општо прифатената политика на цените;

6) се договараат и се поврзуваат со други самоуправни интересни заедници, со органи и организации, а особено во областа на сообраќајот, заради спроведување на политиката на интегрален транспорт и создавање на што покомплетни и поквалитетни превозни услуги;

7) се договараат за мерки и акции што се од интерес за здружените заедници, а се однесуваат на прашања на општонародната одбрана и општествената самозаштита;

8) се договараат за обезбедување размена на информации на здружените заедници за сите прашања од нивниот делокруг, за рамена на искуства и давање меѓусебна стручна помош;

9) се договараат за усогласување на акциите за унапредување на заштитата на човековата средина во врска со функционирањето на системот на железничкиот сообраќај.

Во Сојузот на заедниците можат да се разгледуваат и други прашања од заеднички интерес што ги постават, односно преземат здружените заедници, Собранието на Заедницата на ЈЖ, како и надлежните сојузни органи и организации.

Член 14

Функцијата на Сојузот на заедниците се остварува со договарање на делегациите во Собранието на Сојузот на заедниците врз начелата на рамноправност на делегациите.

Член 15

Стручните работи на Сојузот на заедниците можат да и се доверат на Работната заедница на стручните служби на Заедницата на ЈЖ или на некоја друга научна и стручна установа, односно организација.

Вршењето на стручните работи од став 1 на овој член за Сојузот на заедниците од страна на други организации на здружен труд или заедници, ќе се регулира со посебна самоуправна спогодба или со договор.

III. САМОУПРАВУВАЊЕ ВО СОЈУЗОТ НА ЗАЕДНИЦИТЕ

1. Собрание на Сојузот на заедниците

Член 16

Орган на самоуправувањето на Сојузот на заедниците е Собранието на Сојузот на заедниците.

За Собранието на Сојузот на заедниците, здружените заедници на републиките и на автономните покраини формираат делегации од давателите и од корисниците на услугите врз паритетен принцип.

Член 17

Здружените заедници, во Собранието на Сојузот на заедниците, избираат делегација од четири делегати од редовите на давателите и на корисниците на услугите, на начинот и според постапката утврдена со нивните самоуправни акти.

Член 18

Мандатот на делегатот во делегацијата на здружената заедница во Собранието на Сојузот на заедниците трае исто колку што трае неговиот мандат во здружената заедница што го делегирала.

Член 19

Делегатите во Собранието на Сојузот на заедниците ги извршуваат своите делегатски должности врз основа на насоките на својата делегатска основа, оваа самоуправна спогодба и статутот на Сојузот на заедниците.

Член 20

Собранието на Сојузот на заедниците ги извршува следните работи:

1) ги врши работите предвидени во член 13 на оваа самоуправна спогодба;

2) избира претседателство и претседавач на претседателството на Собранието на Сојузот на заедниците;

3) донесува статут и други самоуправни општи акти на Сојузот на заедниците;

4) донесува програма за работа на Собранието, финансиски план и завршна сметка на Сојузот на заедниците;

5) го разгледува извештајот за својата работа и за работата на неговите органи;

6) го именува и разрешува секретарот на Сојузот на заедниците;

7) донесува деловник за својата работа;

8) врши и други работи определени со законот, со оваа самоуправна спогодба и со статутот на Сојузот на заедниците.

Член 21

Во Собранието на Сојузот на заедниците се постигаат договори и се донесуваат заклучоци врз основа на усогласените ставови на сите делегации.

Во договарањето, заземањето ставови и во донесувањето заклучоци сите делегации се рамноправни и секоја од нив има по еден глас.

Ако за одделно прашање не се постигне согласност на делегациите, се спроведува постапка на усогласување на ставовите.

Начинот и постапката на усогласување на ставовите на делегациите се уредуваат со статутот на Сојузот на заедниците и со деловникот за работа на Собранието.

Член 22

За проучување на одделни прашања од делокругот на својата работа и за подготвување мислења и предлози, Собранието на Сојузот на заедниците може да формира одбори или комисии.

Задачите и начинот на работата на овие тела ги утврдува Собранието на Сојузот на заедниците со актот за нивното основање.

2. Претседателство на Собранието на Сојузот на заедниците

Член 23

Собранието на Сојузот на заедниците избира претседателство од редовите на делегациите на здружените заедници.

Мандатот на членовите на претседателството и на нивните заменици трае исто колку што трае и нивниот мандат во здружената заедница што ги делегира.

Член 24

Претседателството на собранието на Сојузот на заедниците е колективен орган на собранието на Сојузот на заедниците.

Претседателството на собранието на Сојузот на заедниците (во понатамошниот текст: претседателство на собранието) има 8 членови и исто толку заменици.

Во претседателството на собранието на Сојузот на заедниците, на предлог од здружената заедница се избира по еден член и по еден заменик.

Собранието на Сојузот на заедниците, од редот на членовите на претседателството избира претседавач на претседателството и негов заменик по принципот на редоследот, со кој се обезбедува за секој нареден период да бидат избирани од друга република, односно од друга автономна покраина.

Нивната функција трае една година.

Претседавачот на претседателството во исто време е и претседавач на собранието на Сојузот на заедниците.

Член 25

Претседателството на собранието на Сојузот на заедниците за својата работа одговара на собранието на Сојузот на заедниците.

Член 26

Претседателството на собранието на Сојузот на заедниците ги врши следните работи:

1) ги подготвува седниците на собранието на Сојузот на заедниците и ги разгледува материјалите предвидени за дневниот ред на собранието;

2) го подготвува и го утврдува предлогот на статутот на Сојузот на заедниците и на другите самоуправни општи акти што ги донесува собранието на Сојузот на заедниците;

3) ги разгледува предлозите на програмите за развој и за тоа на собранието му дава своо мислење;

4) го следи спроведувањето на плановите и програмите за развој на Сојузот на заедниците и предлага потребни мерки за нивна реализација;

5) го следи спроведувањето на договорите и заклучоците донесени во собранието на Сојузот на заедниците;

6) на собранието на Сојузот на заедниците му поднесува извештај за својата работа;

7) врши и други работи што ги определува собранието на Сојузот на заедниците.

IV. СЕКРЕТАР НА СОЈУЗОТ НА ЗАЕДНИЦИТЕ

Член 27

Сојузот на заедниците има секретар.

Секретарот го именува и го разрешува собранието на Сојузот на заедниците.

Условите и постапката за именување и за разрешување на секретарот, начинот на изборот и траењето на мандатот, како и поблиски одредби за делокругот на работата се утврдуваат со статутот на Сојузот на заедниците.

V. САМОУПРАВНА КОНТРОЛА

Член 28

Заради остварување и заштита на самоуправните права и интереси, заради контрола на остварувањето на целите и на извршувањето на работите на Сојузот на заедниците утврдени со оваа самоуправна спогодба и со други самоуправни акти, во Со-

јузот на заедниците се формира Одбор за самоуправна контрола.

Одборот за самоуправна контрола како орган на Сојузот на заедниците во својата работа е независен.

Одборот за самоуправна контрола има право и должност, за забележаните појави и за своите наоди да ги известува собранието на Сојузот на заедниците и собранијата на здружените заедници, односно органите што во Сојузот на заедниците се надлежни тие појави да ги отстранат.

Член 29

Секоја здружена заедница во Одборот за самоуправна контрола избира по еден член и негов заменик, коишто не можат да бидат од редовите на делегацијата во собранието на Сојузот на заедниците.

Извештај за својата работа Одборот за самоуправна контрола поднесува до собранијата на здружените заедници и до собранието на Сојузот на заедниците.

Член 30

Организацијата, надлежноста, делокругот на работата и другите прашања од значење за работата на Одборот за самоуправна контрола се регулираат со статутот на Сојузот на заедниците, односно со деловникот за работа на Одборот за самоуправна контрола.

VI. СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА СОЈУЗОТ НА ЗАЕДНИЦИТЕ

Член 31

Средствата потребни за работа на Сојузот на заедниците (средства за функционални трошоци за работната заедница која врши работи од заеднички интерес, за подготвување, организирање и одржување на седниците на собранието на Сојузот на заедниците, на Претседателството на собранието и на нивните органи, како и за другите заеднички утврдени потреби) се обезбедуваат од придонесот на здружените заедници во согласност со доходот со кој нивните републики, односно автономни покраини учествуваат во националниот доход на Југославија.

Височината на потребните средства се утврдува врз основа на програмата за работа и на финансискиот план на Сојузот на заедниците.

VII. НАЧИН И ПОСТАПКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ И ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА САМОУПРАВНИТЕ ОПШТИ АКТИ

Член 32

Предлог за измена и дополнување на оваа самоуправна спогодба може да поднесе секоја здружена заедница.

Предлогот од став 1 на овој член го разгледува собранието на Сојузот на заедниците, и заедно со своето мислење им го доставува на здружените заедници.

Здружените заедници се должни да се изјаснат за предлогот од став 1 на овој член во рок што заеднички го утврдиле на собранието на Сојузот на заедниците по ова прашање.

Собранието на Сојузот на заедниците може и по сопствена иницијатива да поднесе предлог за измена и дополнување на оваа самоуправна спогодба.

Предлогот за измени и дополненија на оваа самоуправна спогодба мора да содржи и образложение.

Член 33

Ако сите здружени заедници се согласат со предложените измени и дополненија, собранието на Со-

Јузот на заедниците го утврдува текстот на предлогот на самоуправната спогодба за измени и дополненија на самоуправната спогодба и им го доделува на здружените заедници на усвојување и потпишување.

Член 34

Ако во поглед на предложените измени и дополненија здружените заедници немаат усогласени ставови, ќе се спроведе постапка за усогласување на начинот утврден со статутот на Сојузот на заедниците, во согласност со член 21 од оваа самоуправна спогодба.

Член 35

Изработката на нацртот на статутот или на други самоуправни општи акти на Сојузот на заедниците, како и нивните измени и дополненија можат да му се доверат на одбор, комисија или на работна група што ќе ги определи собранието на Сојузот на заедниците.

Член 36

Нацртот на статутот или на друг самоуправен општ акт, собранието на Сојузот на заедниците ќе им ги достави на здружените заедници пред одржувањето на седницата на собранието на Сојузот на заедниците на која ќе се расправа за тој акт, во рокот што здружените заедници заеднички го утврдиле.

VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 37

Првата седница на собранието на Сојузот на заедниците избрано врз основа на оваа самоуправна спогодба, ќе се одржи по потпишувањето на самоуправната спогодба, а најдоцна во рок од два месеци од денот на потпишувањето на самоуправната спогодба.

Првата седница на собранието на Сојузот на заедниците ќе ја свика Иницијативниот одбор за основање на Сојузот на заедниците.

Член 38

Верификација на мандатот на делегатите, односно на делегациите избрани во собранието на Сојузот на заедниците, како и верификација на мандатот на членовите на Одборот за самоуправна контрола, ќе се изврши на првата седница на собранието на Сојузот на заедниците, односно на првата седница на Одборот за самоуправна контрола.

Член 39

Собранието на Сојузот на заедниците, во согласност со оваа самоуправна спогодба, ќе донесе статут на Сојузот на заедниците во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на оваа самоуправна спогодба.

Член 40

Самоуправната интересна заедница за железнички сообраќај и лучки промет на СР Црна Гора и Самоуправната интересна заедница за железнички сообраќај на САП Косово, од кога ќе бидат основани и конституирани, можат дополнително да му пристапат и да се здружат во Сојузот на заедниците, под истите услови и процедура, како и порано здружените заедници.

Член 41

Оваа самоуправна спогодба се смета склучена кога ќе ја усвојат собранијата на здружените заедници и кога ќе ја потпишат овластените претставници на тие заедници.

Член 42

Оваа самоуправна спогодба и нејзините измени и дополненија се објавуваат во „Службен лист на СФРЈ“.

Начинот на објавувањето на другите самоуправни општи акти на Сојузот на заедниците се уредува со статутот на Сојузот на заедниците.

Член 43

Оваа самоуправна спогодба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Белград, 28 февруари 1980 година

За Самоуправната интересна заедница за железнички сообраќај на СР Босна и Херцеговина,

Јован Безбрадица, с. р.

За Самоуправната интересна заедница за железнички и лучки сообраќај на СР Словенија,

Славко Залокар, с. р.

За Самоуправната интересна заедница за железнички сообраќај на СР Србија без покраините,

Петар Јовановиќ, с. р.

За Самоуправната интересна заедница за железнички промет на СР Хрватска,

Јозо Петровиќ, с. р.

За Самоуправната интересна заедница за железнички сообраќај на САП Војводина,

Јован Миливојевиќ, с. р.

За Самоуправната интересна заедница за железнички сообраќај на СР Македонија,

Никола Хасановски, с. р.

384.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80), претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА БИРОТЕХНИКА — ЗА МЕХАНИЧКИ И ЕЛЕКТРИЧНИ МАШИНИ ЗА ПИШУВАЊЕ

1. Претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите на 14 јануари 1980 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за биротехника — за механички и електрични машини за пишување, со тоа што производителските организации на здружен труд да може своите затечени продажни цени да ги зголемат во просек до 14%, а според Ценовникот што е составен дел на Спогодбата.

2. Во малопродажните цени од точка 1 на оваа спогодба, учеството за покривање на трошоците на прометот и другите услови на продажбата се во апсолутни износи, согласно со прописите.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 287 од 14 април 1980 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставник на производителот: „УНИС“, Творница биро машина — Бугојно.

Претставници на купувачите — потрошувачи: „Шумадија“ — Белград, „Младинска књига“ — Љубљана, „Младост“ — Загреб, „Свјетлост“ — Сараево, „Астра“ Љубљана, „Напријед“ — Загреб, „Просвета“ — Белград и „Младина“ — Скопје

УКАЗИ

Врз основа на член 337 точка 3 и член 345 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, претседателот на Републиката до-
несува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА АРГЕНТИНА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА АРГЕНТИНА

I

Се отповикува

Момчило Вучековиќ од должноста извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Аргентина.

II

Се назначува

Живко Кнежевиќ, ополномоштен министер во Сојузниот секретаријат за надворешни работи, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Аргентина.

III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 8
8 април 1980 година
Белград

По овластување
од Претседателот на Републиката,
потпретседател на Претседател-
ството на СФР Југославија,

Лазар Колишевски, с. р.

ОДЛИКОВАЊА

УКАЗ

**ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликува

— по повод на триесетгодишнината на постоењето, а за истакнати резултати на оспособувањето на кадри за потребите на РВ и ПВО и на развивање на воздухопловни воени мисли

**СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА
СВЕЗДА**

Командно-штабна академија РВ и ПВО.

Бр. 99
13 септември 1979 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

СОДРЖИНА:

Страна

378. Одлука за условите и начинот на остварување на правото на делегатите во Собранието на СФРЈ на надомест за користење на автомобил во лична сопственост за службени цели — — — — —	777
379. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „Corriere della sera“ — — — — —	777
380. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „Figaro“ — — — — —	777
381. Правилник за измена на Правилникот за квалитетот на кафето и сурогатите на кафе, чајот, зачините, концентратите за супа, пекарскиот квасец, прашокот за печиво, прашокот за пудинг, диететските производи и адитивите — — — — —	778
382. Правилник за техничките нормативи за мостови на шински ваги — — — — —	779
383. Самоуправна спогодба за основање Сојуз на самоуправните интересни заедници за железнички сообраќај на Југославија — — — — —	779
384. Спогодба за промена на затечените цени за биротехника — за механички и електрични машини за пишување — — — — —	783
Укази — — — — —	784
Одликувања — — — — —	784

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Белград, Јована Ристиќа бр. 1. Пош. факс 226. — Директор и главен и одговорен уредник
Лушан Машовиќ, Улица Јована Ристиќа бр. 1 — Печати Београдски издавачко-графички
завод Белград, Булевар војводе Мишиќа бр. 17.

700029000
— 14075 10016